



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 25 февруари 1978
Скопје
Број 7 Год. XXXIV

Претплатата за 1978 година изнесува 400 динари. Овој број чини 6 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

70.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 17.02.1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од казната се прости на:

1. Никола Панде Наумовски, од Битола.

II

Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 месеци на:

1. Љупчо Јован Неделковски, од Скопје,
2. Вано Блажо Камчев, од Кавадарци,
3. Горѓи Петре Бекаров, од Гевгелија,
4. Рауф Ахмет Бекири, од Скопје,
5. Бајрам Рамадан Алиевски, од Кавадарци.

III

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Митко Јован Стоилов, од Гевгелија,
2. Сами Лазо Абазов, од Скопје.

IV

Изречената казна затвор од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Рамадан Шукри Муарем, од с. Студеничани.

V

Изречената казна затвор во траење од 5 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Алекса Горѓи Милошевски, од Демир Хисар.

VI

Неиздржаниот дел од казната затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што неиздржаниот дел нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Рате Бранко Пановски, од Титов Велес.

VII

Неиздржаниот дел од казната затвор се замени со условна осуда со тоа што неиздржаниот дел од казната нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Ацо Илија Јорданов, од Титов Велес,
2. Тодор Бојко Димитровски, од Скопје,
3. Трпе Благоја Павловски, од с. Рогачево,
4. Славчо Костадинов Стојанов, од Радовиш.

VIII

Неиздржаниот дел од казната се намали за 2 години на:

1. Душан Ферчо Соколов, од с. Темјаник,
2. Панде Наум Калунџиевски, од с. Подмочани.

IX

Изречената казна затвор во траење од 1 година се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Васе Светозар Неделковски, од Скопје.

X

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 3 години не стори ново кривично дело на:

1. Несим Шефки Незири, од Скопје.

XI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 08-155
17 февруари 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

71.

Врз основа на член 2 од Одлуката за основање одделение на Општинскиот суд Кочани за подрачјето на Општината Винаца („Службен весник на СРМ“ бр. 36/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ НА ПОЧЕТОКОТ СО РАБОТА НА ОДДЕЛЕНИЕТО НА ОПШТИНСКИОТ СУД КОЧАНИ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ВИНАЦА

Член 1

Во Одлуката за определување денот на почетокот со работа на Одделението на Општинскиот суд Кочани за подрачјето на Општината Винаца („Службен весник на СРМ“ бр. 2/78) во членот 1 датумот „1 февруари“ се заменува со „1 март“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 23-255/1
2 февруари 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

72.

Врз основа на член 2 од Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1978 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

1. За сметка на Девизните средства на СР Македонија за 1978 година, на ООЗТ Редакција „Нова Македонија“ — Скопје му се одобрува да откупи преку Народната банка на Македонија — Девизна дирекција — Скопје

динари 500.000 (петстотини илјади) во конвертибилни девизи.

2. Одобрените девизни средства во износ од 450.000 динари се наменети за нестоковни плаќања и 50.000 за стоковни плаќања.

3. Динарската противвредност ќе ја уплати корисникот на девизните средства.

4. По еден примерок од Решението да се достави до Народната банка на Македонија — Девизна дирекција — Скопје, ООЗТ Редакција „Нова Македонија“ — Скопје, Републичкиот секретаријат за финансии и Архивата на Извршниот совет.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 23-322/1

8 февруари 1978 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

73.

Уставниот суд на Македонија, на основа на членот 433 од Уставот на СР Македонија, алинејата 2 на член 15 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Самоуправната спогодба за насочување на распределбата на личните доходи во основните организации на здружениот труд и во работните заедници здружени во Претпријатието „Раде Кончар“ во Загреб, потпишана на 9 март 1976 година од овластените претставници на сите организации на здружениот труд во негов состав, на седницата од 21 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека Самоуправната спогодба за насочување на распределбата на личните доходи во основните организации на здружениот труд и во работните заедници здружени во Претпријатието „Раде Кончар“ во Загреб, потпишана на 9 март 1976 година од овластените претставници на сите организации на здружен труд во негов состав, која работната организација за производство на фрижидери „Раде Кончар“ — фрижидери во Битола непосредно ја применува, не е во согласност со членот 22 и ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и во спротивност е со ставот 1 на член 126 и ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд па поради тоа не може да се применува на територијата на СР Македонија.

2. Оваа одлука има исто правно дејство како и одлука со која се укинува самоуправен општ акт.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација „Раде Кончар“ — фрижидери во Битола, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија, со решение од 26 октомври 1977 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорената самоуправни спогодба означена во точката 1 од оваа одлука затоа што со неа личниот доход на работниците е определен само врз основа на тековниот труд и затоа што нема основи и мерила за определување на личниот доход на работниците по основот минат труд. Поради тоа Судот изрази сомневање во поглед на согласноста на оспорената самоуправни спогодба со членот 22 од Уставот на СР Македонија, ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) и со ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд.

Имајќи предвид дека во случајов е во прашање оценување на уставноста и законитоста на самоуправен општ акт на организација на здружен труд која има свои делови на територијата на повеќе републики односно покраини како и фактот дека работната организација „Раде Кончар“ — фрижидери во Битола (во која оваа самоуправни спогодба непосредно се применува), се наоѓа во СР Македонија, а седиштето на сложената организација е во Загреб односно на територијата на СР Хрватска, пред Судот, при поведувањето на постапката, како претходно, се постави прашањето дали Уставниот суд на Македонија може да одлучува за согласноста на оспорената самоуправни спогодба со Уставот на СР Македонија и нејзините закони, односно за согласноста на оспорената самоуправни спогодба со правниот поредок на СР Македонија.

Разгледувајќи го спорното прашање Судот се огласи за надлежен и се впушти во мериторно одлучување по предметот затоа што, согласно членот 419 од Уставот на СР Македонија, уставноста и законитоста на територијата на СР Македонија по однос на нејзиниот правен поредок секогаш ја оценува Уставниот суд на Македонија. Ова произлегува и од членот 254 од Уставот на СФР Југославија и членот 39 од Законот за здружениот труд според чии одредби организациите на здружениот труд и нивните заедници и здруженија работат слободно и рамноправно на целата територија на СФР Југославија и во согласност со прописите што важат во местото на нивното работење. Во прилог на овој став говори и карактерот на оспорената самоуправни спогодба. Всушност таа не е само акт на работниците во седиштето на организацијата на здружениот труд, туку на сите работници во сите нејзини делови и како таква е составен дел на правниот поредок на СР Македонија и се применува на нејзината територија. Со оглед на тоа за оценувањето на уставноста и законитоста на оспорената самоуправни спогодба, покрај судот на чие подрачје се наоѓа седиштето на организацијата на здружениот труд, е надлежен и судот на чија територија е делот односно организационата единица во која се поставило прашањето за нејзината согласност со уставот и законот.

5. Разгледувајќи ја оспорената самоуправни спогодба Судот утврди дека со неа се насочува распределбата на личните доходи во основните организации на здружениот труд и во работните заедници здружени во Претпријатието „Раде Кончар“ во Загреб и дека таа е потпишана од овластените претставници на сите организации на здружениот труд во негов состав меѓу кои и од работната организација „Раде Кончар“ — фрижидери во Битола. Оваа самоуправни спогодба Работната организација за производство на фрижидери, индустриски разладни и клима уреди „Раде Кончар“ — фрижидери во Битола, непосредно ја применува. Врз основа на обврската од членот 98 од оспорената самоуправни спогодба и на основа на својата законска обврска, работната организација „Раде Кончар“ — фрижидери во Битола, беше должна да донесе своја самоуправни спогодба за распре-

делба на средствата за лични доходи. Меѓутоа, работната организација „Раде Кончар“ во Битола не донела ваква самоуправна спогодба туку непосредно ја применува оспорената самоуправна спогодба. Независно од тоа, со оспорената самоуправна спогодба личниот доход на работниците е определен само врз основа на тековниот труд, а нема основи и мерила за определување на личниот доход на работниците по основот минат труд.

Согласно членот 22 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник му припаѓа од доходот на организацијата на здружениот труд, личен доход според резултатите од неговиот труд и личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на организацијата. Врз основа на ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд работниците во организациите на здружениот труд се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Одлучувајќи мериторно во поглед на согласноста на оспорената самоуправна спогодба со правниот поредок на СР Македонија, Судот оцени дека

оспорената самоуправна спогодба не е во согласност со членот 22 и ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со ставот 1 на член 126 и ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд, бидејќи со неа личниот доход на работниците е определен само врз основа на тековниот труд, а нема основи и мерила за определување на личниот доход на работниците и по основот минат труд.

Судот не ја отстрани оспорената самоуправна спогодба од правниот поредок, туку само утврди дека таа не може да се применува во Работната организација „Раде Кончар“ — фрижидери во Битола односно на територијата на СР Македонија затоа што се применува и во други републики односно покраини, па како таква може да биде во согласност со нивниот правен поредок.

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 108/77

21 декември 1977 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунчев, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КРАТОВО

31.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Кратово, на седницата одржана на 13 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ОД НЕСТОПАНСТВО И ОД ДОХОД ОД СТОПАНСТВО НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 1978 ГОДИНА

I

Стапката на придонесот од личен доход од работен однос од нестопанство и од доход од стопанство на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита за 1978 година се зголемува од 0,50% на 0,60% од пропишаните основици со член 18 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 06-296

14 февруари 1978 година

Кратово

Претседател,
Цветко Донев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — КИЧЕВО

32.

Врз основа на член 9 и 19 од Законот за самоуправните интересни заедници на основното образование („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 12 став 1 точка 3 од Самоуправната спогодба за основање на Заедницата на основното образование на општината Кичево и член 22 став 1 точка 3 од Статутот на Заедницата на основното образование на општината — Кичево, Собранието на

Заедницата на основното образование на општината Кичево, на седницата одржана на 29 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ЗА ЗАЕДНИЦАТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ОПШТИНАТА КИЧЕВО

Член 1

За извршување на задачите на Заедницата на основното образование на општината Кичево, работните луѓе издвојуваат придонес од своите лични доходи по стапки утврдени со оваа одлука.

Член 2

Се утврдуваат следните стапки на придонесите од личните доходи на работните луѓе што се плаќаат на Заедницата на основното образование на општината Кичево и тоа:

Стапка

1. придонес од личен доход од работен однос по стапка од — — — — — 6%
2. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од — — — — — 6%
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност по стапка од — — — — — 6%

Член 3

Со применувањето на оваа одлука престануваат да важат: Одлуката бр. 02-70/1 од 4 август 1975 година и Одлуката бр. 03-26/1 од 1 февруари 1977 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, односно по добивањето на согласност од Собранието на Општината Кичево, а ќе се применува од 1 февруари 1978 година.

Број 03-360/1

30 декември 1977 година

Кичево

Претседател,
Јанакиевски Младен, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО

33.

Врз основа на член 51 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 9 став 1 точка 8 и член 17 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 25 став 1 точка 9 во врска со член 26 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници, одржана на 31 јануари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНА НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

Член 1

Во Одлуката за висината на помошта за спрема на новородено дете бр. 03-868/1 од 25.4.1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 20/75) членот 1 се менува и гласи: „Висината на помошта за спрема на новородено дете изнесува 350 динари“.

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за измена на Одлуката за помош на новородено дете, број 03-1210/1 од 19.5.1977 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 февруари 1978 година.

Број 03-450/1
31 јануари 1978 година
Куманово

Претседател,
Драган Величковски, с. р.

34.

Врз основа на член 37 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 9 став 1 точка 8, член 17 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 25 став 1 точка 1 и член 26 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници, одржана на 31 јануари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Одлуката за висината на надоместокот на патните трошоци во врска со остварувањето на правото од здравственото осигурување бр. 03-870/1 од 25 април 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 25/75), членот 6 се менува и гласи:

„Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патувањето во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита изнесува:

- на подрачје на општината 30,00 динари;
- на подрачје на СР Македонија, освен Скопје 100,00 динари;
- на подрачје надвор од СРМ 200,00 динари;
- за Скопје паушал од 40,00 динари.

На децата на осигуреникот до 7 годишна возраст им припаѓа 50% од надоместокот од претходниот став“.

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за измена на Одлуката за надоместокот на патните трошоци во врска со остварувањето на правата од здравственото осигурување, број 03-1209/1 од 19.5.1977 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 февруари 1978 година.

Број 03-451/1
31 јануари 1978 година
Куманово

Претседател,
Драган Величковски, с. р.

35.

Врз основа на член 51 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 9 став 1 точка 8, член 17 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 25 став 1 точка 9, во врска со член 26 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегати корисници на услугите, одржана на 31 јануари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Во Одлуката за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица бр. 03-869/1 од 25 април 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 20/75), членот 1 се менува и гласи:

„Надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица изнесува:

- за лица до 1 годишна возраст 700,00 динари;
- за лица од 1—7 год. возраст 1.150,00 динари;
- за лица од 7—14 год. возраст 1.500,00 динари;
- за лица над 14 год. возраст 2.000,00 динари.

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за измена на Одлуката за висина на надоместок на трошоци за закоп на осигурените лица, бр. 03-1211/1 од 19.5.1977 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 февруари 1978 година.

Број 03-452/1
31 јануари 1978 година
Куманово

Претседател,
Драган Величковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРАТОВО

36.

Врз основа на член 51 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 9 став 1 точка 8, член 17 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 25 став 1 точка 9, во врска со член 26 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите, одржана на 4 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА

Член 1

Во Одлуката за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица, бр. 01-1306/1 од 17 мај 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 26/75), член 1 се менува и гласи:

„Надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица изнесува:

- за лица до 1 годишна возраст 700 динари;
- за лица од 1—7 год. возраст 1.150 динари;
- за лица од 7—14 год. возраст 1.500 динари;
- за лица над 14 год. возраст 2.000 динари.

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-1907/1 од 17.5.1977

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 февруари 1978 година.

Број 01-510/1

4 февруари 1978 година

Кратово

Претседател,
инж. Митко Георгиевски, с. р.

37.

Врз основа на член 37 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 9 став 1 точка 8, член 17 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 25 став 1 точка 9 и член 26 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници, одржана на ден 4 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Одлуката за висината на надоместокот на патните трошоци во врска со остварувањето на правата од здравственото осигурување бр. 01-1307/1 од 17 мај 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 25/76), членот 6 се менува и гласи:

„Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патувањето во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита изнесува:

- на подрачје на општината 30,00 динари;
- на подрачје на СР Македонија 100,00 динари, освен Куманово, Штип, Пробиштип и Крива Паланка;

— на подрачје надвор од СРМ 200,00 динари. За Куманово, Штип, Пробиштип и Крива Паланка паушален износ од 40,00 динари.

На децата на осигуреникот до 7 годишна возраст им припаѓа 50% од надоместокот утврден во претходниот став“.

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 01-1905/1 од 17.5.1977 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 февруари 1978 година.

Број 01-511/1

4 февруари 1978 година

Кратово

Претседател,
инж. Митко Георгиевски, с. р.

38.

Врз основа на член 51 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 9 став 1 точка 8 и член 17 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), и член 25 став 1 точка 9 во врска со член 26 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кратово, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници, одржана на 4 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНА НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

Член 1

Во Одлуката за висината на помошта за спрема на новородено дете, бр. 01-1305/1 од 17.05.1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 25/75), членот 1 се менува и гласи: „Висината на помошта за спрема на новородено дете изнесува 350 динари“.

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 01-1906/1 од 17 мај 1977 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 февруари 1978 година.

Број 01-512/1

4 февруари 1978 година

Кратово

Претседател,
инж. Митко Георгиевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — РЕСЕН

39.

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 и член 18 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 14 став 1 алинеја 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Ресен, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Ресен, на седницата одржана на 20 јануари 1978 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување на средства за финансирање на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита — Ресен.

Член 2

Стапките на придонесите се утврдуваат:

- од доходот на организациите на здружениот труд — по стапка од 0,35%;
- од личен доход од работен однос од нестопанска дејност — по стапка од 2,05%;
- од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 0,03%;
- од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — по стапка од 0,15%;
- од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — по стапка од 0,15%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1. I. 1978 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 01-3/1

20 јануари 1978 година

Ресен

Потпретседател,
Нада Јоновска, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ

40.

Врз основа на член 198 точка 17 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата одржана на 31 јануари 1978 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1978 ГОДИНА

I

За обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението, здравствена заштита поради повреда на работа и заболување од професионални болести, здравствена заштита и делумно право од здравственото осигурување, видовете, начинот и обемот што здравствените ра-

ботни организации, Здравствената станица и Градската аптека — Свети Николе обезбедуваат во 1978 година за осигурениците од подрачјето на Заедницата, ќе се обезбедува во вид на аконтација на надоместокот за пружената здравствена заштита во висина од 1/12 од договорените парични надоместоци во 1977 година за секој изминат месец во првото тримесечје од 1978 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1978 година.

Број 10/1

31 јануари 1978 година

Свети Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

41.

Врз основа на член 198 точка 10 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата одржана на 31 јануари 1978 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1978 ГОДИНА

I

За финансирање на Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе за вршење на редовното работење ќе се обезбедува во вид на аконтација, надоместок од 1/12 од договорените парични надоместоци во 1977 година за секој изминат месец во првото тримесечје од 1978 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1978 година.

Број 10/2

31 јануари 1978 година

Свети Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

42.

Врз основа на член 198 точка 17 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата одржана на 31 јануари 1978 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВИСИНАТА НА ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ

Член 1

Полна дневница за службено патување изнесува 300,00 динари.

Полна дневница следува кога на службен пат ќе се помине најмалку 24 часа, како и за преостанатото време преку 12 часа.

Покрај дневницата за службено патување следува надомест и за ноќевање, ако е извршено, што се докажува со посебна потврда приложена кон патната сметка во износ до 100,00 динари.

Во колку службеното патување траело подолго од 12 часа, а не е користено ноќевање, во тој случај дневницата се намалува за 30%.

За службено патување повеќе од 8 часа, а помалку од 12, припаѓа половина дневница.

Член 2

Во рамките на општината надомест на дневни трошоци припаѓа 50% од горниот износ.

Член 3

Надомест за превоз, кога лицето се наоѓа на службено патување, следува во висина на цената на билетот за превоз во редовниот патнички јавен сообраќај.

Член 4

Надоместот за користење на сопствено возило за службено патување изнесува 25% од највисоката цена на бензинот на 1 литар.

Член 5

За службено патување писмен налог издава секретарот на Заедницата и во рок од 3 дена по извршено патување се предава патната сметка за исплата.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

Број 10/3
31 јануари 1978 година
Свети Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — ПРОБИШТИП

43.

Врз основа на член 16 од Законот за самоуправните интересни заедници на вработувањето и за материјалното обезбедување за време на привремена невработеност („Службен весник на СРМ“, бр. 20/74) и член 12 од Статутот, Општинската заедница на вработувањето — Пробиштип, на седницата одржана на 21 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување се пресметува и се плаќа од личниот доход на вработените во кој се содржани и придонесите што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход) по стапка од 0,75%.

Член 2

Одлуката ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 0201-112/5
21 декември 1977 година
Пробиштип

Претседател,
Павле Ѓорѓиевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

44.

Врз основа на член 9, 18 став 2 и член 25 и 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 30 став

1 точка 9 и член 40 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавено мислење на собранијата на основните заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на седницата на Соборот на делегатите земјоделци — корисници на услугите и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 1 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува височината на придонесите за финансирањето на здравственото осигурување на земјоделците за 1978 година за подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп.

Член 2

Земјоделските осигуреници го плаќаат придонесот за здравствено осигурување и тоа:

- а) — за задолжителни видови на здравствена заштита:
 - 2,40% од катастарскиот доход и 48,00 динари паушал за секој осигурен член од домаќинството — за осигурениците што имаат сопствена земја;
 - 248,00 динари паушал по домаќинство и по 48,00 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигурениците што немаат сопствена земја;
- б) — за правата на здравствена заштита што самостојно ги утврдува Заедницата:
 - 0,60% од катастарскиот доход и по 12,00 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигурениците кои имаат сопствена земја; и
 - 62,00 динари паушал по домаќинство и по 12,00 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигурениците кои немаат сопствена земја.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1.1.1978 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за привремено одредување на височината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1978 година, бр. 9304 од 30.12.1977 година.

Број 899
1 февруари 1978 година
Прилеп

Собор на даватели на услуги
Претседател
д-р Светозар Кузманоски, с. р.
Собор на земјоделци-корисници на услуги
Претседател,
Стојан Мојсовски, с. р.

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА
Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

45.

Врз основа на член 9 и 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 30 став 1 т. 9 и член 40 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската и основните заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавеното мислење од собранијата на основните заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на заедничката седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите од здружениот труд на здравството — даватели на услугите, одржана на 30 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1978 година се определува во височина од 7,50% од личниот доход и другите примања во која се содржани:

- стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита од 2,50% и
- стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 5,00%.

Член 2

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се определува во височина од 0,50%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став кај обврзниците кои формираат доход, претставува остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход. Основица кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести по стапка од 0,50% пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес кои не формираат доход за вработените по договор за дело од бруто основицата.

Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство се определува во височина од 20% од нето личниот доход, односно основицата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распределува по видови на правата сразмерно на стапките, односно тарифата на придонесот определени во член 1 и 2 од оваа одлука.

Член 4

Обврзникот за уплата на придонесот е должен при уплатата на придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство, на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основицата и периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесот не го пополни налогот-уплатницата согласно одредбите од претходниот став, Службата односно поштата нема да го прими налогот-уплатницата, во смисла на член 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 5

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, Статутот и другите општи акти на Заедницата.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1.1.1978 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 9303

30 декември 1977 година

Прилеп

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА

Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.

СОБОР НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ

Претседател,
д-р Светозар Кузманоски, с. р.

СОБОР НА РАБОТНИЦИ — КОРИСНИЦИ НА УСЛУГИ

Претседател,
Ристо Апостелоски, с. р.

46.

Врз основа на член 9, 18 став 2 и член 25 и 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 30 став 1 точка 9, член 40 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавено мислење од собранијата на основните заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на седницата на Соборот на делегатите земјоделци-корисници на услугите и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 30 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОДРЕДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука привремено се утврдува височината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1978 година за подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп.

Член 2

Земјоделските осигуреници го плаќаат придонесот за здравствено осигурување и тоа:

а) за задолжителни видови на здравствена заштита:

— 6,40% од катастарскиот доход и 40,00 динари паушал за секој осигурен член од домаќинството — за осигурениците што имаат сопствена земја;
— 216,00 динари паушал по домаќинство и по 40,00 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигурениците што немаат сопствена земја.

б) за правата на здравствена заштита над задолжителните видови што самостојно ги утврдува Заедницата:

— 1,60% од катастарскиот доход и по 10,00 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигурениците кои имаат сопствена земја;

— 54,00 динари паушал по домаќинство и по 10,00 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигурениците кои немаат сопствена земја.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1.1.1978 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 9304
30 декември 1977 година
Прилеп

СОВОР НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ
Претседател,
д-р Светозар Кузманоски, с. р.

СОВОР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИ-КОРИСНИЦИ
НА УСЛУГИ
Претседател,
Стојан Мојсоски, с. р.

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА
Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.

47.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 30 став 1 точка 11 и член 31 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, а во врска со Одлуката за утврдување најнискиот износ на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците-работници, одржана на 30 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува височината, условите за стекнување право на надоместок на трошоците за закоп и посмртна помош во случај на смрт на осигурено лице од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп.

Член 2

Износот на надоместокот на трошоците за закоп се утврдува и тоа:

1. 700 динари во случај на смрт на осигурено лице до 1 годишна возраст;
2. 1.000 динари во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 годишна возраст;

3. 1.380 динари во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 14 годишна возраст;

4. 1.750 динари во случај на смрт на осигурено лице на возраст над 14 години.

Член 3

Во случај осигуреното лице да умре надвор од подрачјето на Општинската заедница, надоместокот од претходниот член се зголемува со 30%, без обзир каде е извршен законот.

Доколку осигуреното лице умре во странство, надоместокот се зголемува со 50%, без обзир каде е извршен законот.

Член 4

Надоместокот на погребните трошоци се исплатува на лицата кои ќе го извршат законот на осигуреното лице врз основа на изводот од матичната книга на умрените, потврда за извршениот закоп и здравствената легитимација на умреното лице.

Во случај осигуреното лице да умре во странство, покрај доказите од претходниот став се поднесува и потврда од дипломатското претставништво на СФРЈ во таа земја дека законот е извршен во странство.

Член 5

На членовите на потесното семејство на умрениот осигуреник, а кои тој од својата заработувачка ги издржувал, им припаѓа посмртна помош во височина на едномесечен износ од основот за надоместок на личниот доход, односно едномесечната последна пензија, материјалното обезбедување или привремениот надомест, при што се зема предвид и заштитниот додаток кој се исплатува со пензијата, како и додатокот на инвалидност кој се исплатува со инвалидската пензија што му припаѓала на умрениот осигуреник, доколку се исполнети условите за посмртна помош предвидени со Статутот и општите акти на Заедницата.

Член 6

Барањето за исплата на надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош стасува на денот на смртта, односно законот на осигуреното лице.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1.1.1978 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на износот на трошоците за закоп и посмртна помош, бр. 2392 од 10.6.1975 година.

Оваа одлука да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 9302
30 декември 1977 година
Прилеп

Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.

48.

Врз основа на член 51 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 30 став 1 точка 11 и член 31 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, а во врска со Одлуката за утврдување најнискиот износ на помошта за спрема на новородено дете на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците-работници, одржана на 30 декември 1977 година, донесе

ното осигурување — Прилеп, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците-работници, одржана на 30 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува височината, условите за стекнување и начинот на остварувањето на правото на помош за спрема на новородено дете кое припаѓа на осигурениците-работници од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп.

Член 2

Височината на помошта за спрема на новородено дете изнесува 320 динари за секое дете.

Помошта од претходниот став се исплатува на осигурениците доколку се исполнети условите за користење на тоа право предвидени во општите акти на Заедницата.

Член 3

Помошта од претходниот член ја исплатува Стручната служба на Заедницата врз основа на поднесено барање од осигуреникот. Кон барањето се прилага потврда-оценка од лекарот-акушер-гинеколог според која породувањето ќе уследи во рок од 1 месец од денот на давањето на оценката, односно извод од матичната книга на родените, или доказ за усвојување на дете, како и дека помошта не е веќе исплатена.

За мртвородено дете помош не се исплатува.

Член 4

Право на спрема за новородено дете припаѓа:

- на осигуреник — жена;
- на осигуреник — маж во случај на породување на неговата сопруга, ако таа е здравствено осигурена по основ на него;
- на осигуреникот — во случај на породување на женско лице кое е осигурено како член на неговото семејство. Ако тоа женско лице е веќе во брак и е редовен ученик-студент треба и таткото на детето да го има истото својство како и мајката.

Помошта припаѓа и во случај на породување на женски член на семејството на кого му се обезбедува здравствена заштита додека лицето по кое има право на таа заштита се наоѓа на отслужување на воениот рок.

Помошта припаѓа и:

- за дете родено во рок од 10 месеци од смртта на осигуреникот, односно по разводот на бракот со осигуреникот на кого му припаѓа оваа помош;
- за вонбрачно дете на осигуреникот, ако татковството е утврдено врз основа на признание или судска одлука;
- за посвоено дете до 6 месеци на живот на истото ако за тоа дете не е веќе исплатена ваква помош.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 2394 од 10 јуни 1975 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 9301
30 декември 1977 година
Прилеп

Претседател
Пандо Бачаноски, с. р.

49.

Врз основа на член 49 и 50 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 30 став 1 точка 11, член 31 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите работници, одржана на 30 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО

Член 1

Со оваа одлука се одредува начинот на употребата на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и дневниците за време на патувањето и престојот во друго место, што припаѓа на осигурените лица на терет на средствата на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување на работниците — Прилеп (во натамошниот текст: Заедница), а во случаите кога од матичниот лекар или Лекарската комисија се упатени да користат здравствена заштита надвор од местото на нивното живеалиште и на начин пропишан со Статутот на Заедницата и Правилникот за условите и начинот на користењето на здравствена заштита.

Член 2

Надоместокот на трошоците за превоз им припаѓа на осигурените лица според тарифата на превозните средства во јавниот патен сообраќај по најкусата релација.

Кога превозот е извршен без претходен налог на матичниот лекар, оправданоста на извршениот превоз ја цени Лекарската комисија дополнително по барање на осигуреното лице и со поднесување на потребните докази.

Член 3

Надоместокот за превоз се одредува по тарифата на најкусата релација на превозните средства во јавниот сообраќај-железница или автобус.

Кога на иста релација сообраќа и воз и автобус, за надоместок се зема висината на пониската тарифа.

Член 4

Ако осигуреното лице, според посебни прописи, има право на неограничен број бесплатни патувања во јавниот патен сообраќај, не му припаѓа право на надоместок по оваа одлука.

Член 5

На осигурено лице кое користи здравствена заштита спротивно на одредбите на Статутот и Правилникот не му припаѓа надоместокот за патни трошоци.

Член 6

Налогот односно упатот за патување во друго место поради амбулантни, специјалистички и контролни прегледи важи, по правило, само за едно патување. Доколку лекарот специјалист на кого осигуреното лице му е упатено на прв преглед најде дека е потребно испитување и лекување и кај други специјалисти, тоа посебно ќе го констатира, така да првобитниот упат ќе важи и за останатите.

Кога осигуреното лице во смисла на претходниот став е упатено односно преземено на амбулантно-специјалистичко лекување или испитување, издадениот налог важи за сето време додека трае лекувањето односно испитувањето.

Член 7

Надоместок на име исхрана и сместување за време на патувањето и престојот во друго место на осигуреното лице му припаѓа и тоа:

1. на подрачјето на Заедницата — 50,00 динари;
2. надвор од Заедницата, а на подрачјето на СРМ — 90,00 динари;
3. надвор од подрачјето на СРМ, во останатите републики и покраини во СФРЈ — 125,00 динари.

За осигурените лица — деца до навршена 7 годишна возраст, надоместокот од претходниот став се намалува за 50%.

Надоместокот припаѓа во полн износ ако патувањето и престојот во друго место заедно со часовите поминати на пат траеле повеќе од 12, а помалку од 24 часа, а во половина износ ако патувањето и престојот траеле повеќе од 8, а помалку од 12 часа.

Член 8

Барањето за исплатата на надоместокот од претходниот член стасува првиот нареден ден по завршеното патување, односно завршеното лекување.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1978 година.

Со денот на влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за надоместокот на патните трошоци на осигурените лица, бр. 9732 од 29. 12. 1976 година.

Бр. 9300

30 декември 1977 година

Прилеп

Претседател
Пандо Бачаноски с. р.

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — СТРУМИЦА**50.**

Врз основа на член 5 точка 8 од Законот за Самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74) и член 15 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на станувањето, Собранието на ОСИЗ на станувањето на седницата одржана на 26 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ЗА 1978 ГОДИНА****Член 1**

Средства на Заедницата на станувањето обезбедуват работните луѓе со:

- придонес од доходот на основните организации на здружениот труд и
- придонес на личниот доход.

Член 2

Обврзници на придонесот од доходот се основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружениот труд регистрирани како установи, распоредени во областите од 1 — 8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е остварениот доход, намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход, по стапка од 4%.

Член 3

Обврзници на придонесот од личниот доход се работниците што остваруваат личен доход од работен однос, освен работниците од член 19 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето.

Основица за пресметување на придонесот од личниот доход од претходниот став претставува бруто личниот доход по стапка од 4%.

Член 4

Основица за пресметување на придонесот од личниот доход на работниците вработени кај работните луѓе што работат со средства на трудот во сопственост на граѓаните и користат дополнителен труд на други лица е бруто личниот доход на работниците по стапка од 4%.

Член 5

Обврзник на придонесот за станбена изградба е Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на СРМ за пензионерите и корисниците на правата од пензиското и инвалидското осигурување.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став е месечниот износ од пензијата, по стапка од 4%.

Член 6

Средствата од придонесот за станбена изградба се распределуваат на следниот начин:

- 40,0% за солидарна станбена изградба;
- 10,0% за учесници во НОВ;
- 48,0% за ОЗТ и други самоуправни организации и заедници;
- 2,0% за надоместување на дел од станарината на одделни категории корисници на општествени станови.

Член 7

Средствата од алинеја 2 на претходниот член, по одбивањето на делот што општинската СИЗ на станувањето задолжително го издвојува и здружува во Републичкиот фонд за позабрзано решавање станбеното прашање на учесниците во НОВ, се распределуваат:

- 80,0% за изградба на купување на станови во општествена сопственост за учесници во НОВ;
- 20,0% за доделување кредити за станбена изградба на учесниците во НОВ.

Член 8

Средствата од алинеја 3 на член 6 од оваа одлука се распределуваат на начинот како што следува:

- 60,0% за изградба и купување на станови во општествена сопственост за ООЗТ односно други самоуправни организации и заедници;
- 40,0% за доделување кредити за станбена изградба на работници.

Член 9

Распределените средства според претходниот член, општинската СИЗ на станувањето ги води посебно за секој обврзник на придонесот.

Член 10

Во заедницата на станувањето можат да се здружат и други средства што ги издвојуваат работниците во основните организации на Здружениот труд и други самоуправни организации и заедници, на начин и под услови што ќе се утврдат со самоуправни спогодби односно општествени договори.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 02-14/1
9 јануари 1978 година
Струмица

Претседател
Васе Печков, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА

51.

Врз основа на член 9 и 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, со рамноправно учество на Соборот на делегатите корисници на услугите работници и Соборот на делегатите-даватели на услугите, на седницата одржана на 27 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1978 година се утврдува на 7,10% од бруто личниот доход и другите примања во кои се содржани:

- стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита од 3,00% и
- стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 4,10%.

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се одредува во височина од 0,20%. Основица за пресметување на придонесот од овој став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход на мален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход. Основица кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести по 0,20% од бруто основицата пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес кои не формираат доход за вработените по договор за дело.

Член 2

Посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство (за деташирани работници) се определува во височина од 18% од нето личниот доход односно основицата утврдена со посебна одлука.

Придонесот од претходниот став се распоредува по видови на правата сразмерно на стапката односно тарифата на придонесот определен со оваа одлука.

Член 3

Придонесот за здравствено осигурување за привремено безработните лица, СИЗ на вработувањето го плаќаат со примена на нето стапка на просечниот износ исплатен на име паричен надоместок на привремено безработните лица за времето за кое се плаќа придонес за здравствено осигурување, која пресметана одговара на бруто стапката од 7,10%.

Член 4

Доколку со закон или акти на оваа заедница основицата за пресметување и плаќање на придонесите е определена во нето износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и плаќаат според тарифата пресметана на нето личниот доход односно на нето примањата.

Пресметувањето на стапката според претходниот став се врши во случаите кога личните доходи се пресметуваат и плаќаат во нето износ, како и кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход.

Член 5

Вкупно реализираните придонеси по оваа одлука се распоредуваат по следната структура и тоа:

- за Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — 18%,
- за основните заедници на здравството и здравственото осигурување — 82%.

Член 6

Обврзникот на уплата на придонесот е должен при уплатата на придонесите за здравствено осигурување на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата со искажување на основицата, стапката и периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесите не го пополни налогот-уплатницата согласно претходниот став. Службата на општественото книговодство односно поштата нема да го прими налогот-уплатницата во смисла на член 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 7

Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, Статутот и другите општи акти на Заедницата.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

02-Број 47/52

27 декември 1977 година

Битола

Собор на делегати корисници на услуги — работници

Претседател,

Томе Дранговски, с.р.

Собор на делегати даватели на услуги

За претседател,

д-р Михајло Маргаритов, с.р.

Собрание на ОЗЗЗО —

Битола

Претседател,

Дорче Спировски, с.р.

52.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, со рамноправно учество на Соборот на корисниците на услугите — работници и Соборот на давателите на услугите од здравството, на седницата одржана на 27 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Придонесите за здравственото осигурување во постојани месечни износи за 1978 година се плаќаат за:

1. лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време, во износ од 100,00 динари;

2. учениците во средните училишта за одделни струки за кои покрај училишната се изведува и практична настава во организација на здружениот труд, училиштето или кај приватен работодавец, во износ од 55,00 динари;

3. лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии, кои поради тоа го прекинале вработувањето, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 210,00 динари;

4. лицата кои организацијата пред да ги вработи ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 210,00 динари;

5. лицата кои учествуваат на младински работни акции, а кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени во сите случаи на инвалидност, во износ од 48,00 динари;

6. лицата кои учествуваат во организирани работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 48,00 динари;

7. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување), во износ од 48,00 динари;

8. лицата припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на изведување на задачите на територијалната одбрана, во износ од 48,00 динари;

9. уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 120,00 динари;

10. членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедено здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, во постојан износ од 80,00 динари;

11. уживателите на инвалидни по прописите на инвалидското осигурување, и тоа само за случај на потреба од лекување во врска со повреда или заболување што предизвикало телесно оштетување на кои им прапаѓа право на инвалиднина, во износ од 60,00 динари.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат придонесите за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални заболувања, во износ од по 20,00 дин. за:

1. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата;

2. лицата кои учествуваат во младинските работни акции кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, како и лицата кои учествуваат во организирани работни акции;

3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука;

4. лицата кои се наоѓаат на извршување на задачите на територијалната одбрана и на цивилната заштита;

5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или на преквалификација, а се упатени од Самоуправната интересна заедница за вработување;

6. лицата кои работат помалку од половината од полното работно време;

7. припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита.

Член 3

Платените придонеси од член 1, точка 1 до 8 од оваа одлука по видови на здравствена заштита ќе се распределуваат во следната структура:

— за задолжителни видови	41,1
— за останати права над задолжителните видови	56,2

— за несреќа на работа и професионално заболување 2,7
Придонесите од точка 9, 10 и 11 ќе се распределуваат за:

— задолжителни видови 42,3
— за останати права над задолжителните видови 57,7

Вкупно платените придонеси според член 1 и 2 по заедници ќе се распределуваат за:

— Општинската заедница 18,00
— основни заедници 82,0

Член 4

Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад по исклучок на придонесите од член 1 точка 10.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од 1 месец, за секој календарски ден во соодветниот месец се плаќа по 1/30 од опфатениот месечен износ на придонесот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

02-бр. 47/50

27 декември 1977 година

Битола

Собор на делегати корисници на услуги-работници

Претседател,

Томе Дранговски, с.р.

Собор на делегати даватели на услуги

За претседател,

д-р М. Маргаритов, с.р.

Собрание на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување

Претседател,

Д. Спиоровски, с.р.

КОНКУРСИ

Врз основа на член 69 од Статутот на Стопанската банка — Основна банка — Ресен, Конкурсна-та комисија на Стопанската банка — Основна банка — Ресен

р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

за именување директор на Стопанската банка
Основна банка Ресен

Покрај општите услови, предвидени со прописите, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат завршено економски факултет;
— да имаат најмалку 5 години работно искуство на економско-финансиски работи;

— да имаат морално-политичка подобност и услови определени со закон.

Кон молбите кандидатите да ги приложат следните документи:

— доказ за школската подготовка,

— доказ за работното искуство.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетираните документи комисијата нема да ги зема во разгледување.

Молбите со потребната документација да се доставуваат до Стопанската банка — Основна банка — Ресен. (103)

Конкурсната комисија при ОПШТИНСКИОТ ЗАТВОР — СТРУГА, врз основа на член 45 став 3 од Самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во Општинскиот затвор во Струга

распишува

К О Н К У Р С

за именување (реизбор) на управник

Кандидатите за работното место управник, покрај општите законски услови, треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. да имаат виша стручна спрема со над 3 години работно искуство од кои 2 години на раководно работно место во КП установи;
2. да имаат средна стручна спрема со над 5 години работно искуство од кои 3 години на раководно работно место во КП установи, или призната средна стручна спрема за работа во правосудни органи со над 10 години работно искуство, од кои 5 години на раководно работно место во КП установи;
3. да имаат морално-политички квалитети и
4. познавање на проблематиката на работата во КП установи.

Рок за поднесување на молбите со комплетираните документи е 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Некомплетираните документи нема да се земаат во разгледување.

Документите да бидат доставени до Конкурсната комисија при Општинскиот затвор — Струга. (104)

Конкурсната комисија за реизбор на директор на Земјоделската задруга „Славеј“ — село Мешеишта, општина Охрид, распишува

П О В Т О Р Е Н К О Н К У Р С

за избор на директор на Земјоделската задруга „Славеј“ — с. Мешеишта — Охридско

Кандидатот покрај општите услови определени со закон, треба да ги исполнува и следните услови:

1. да има висока школска подготовка и 1 (една) година работен стаж на раководно работно место;
2. да има виша школска подготовка и 2 (две) години работен стаж на раководно работно место;
3. да има средна школска подготовка и 4 (четири) години работен стаж на раководно работно место.

Кандидатите да поседуваат морално-политички квалитети, организаторски способности и познавање од земјоделската струка и проблематиката на село и да не се осудувани или под истрага за кривично дело.

Кандидатите кон молбата треба да приложат и соодветни документи од кои ќе се види дека ги исполнуваат условите по конкурсот.

Некомплетираните документи нема да се земаат предвид при одлучувањето.

Рок за пријавување на конкурсот е 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (106)

Врз основа на член 38 точка 6 и член 40 став 2 од Законот за високото образование на СРМ („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74) и член 58 од Самоуправната спогодба за здружување на трудот, Советот на Високата музичка школа во Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнето место — еден извршител — уметнички соработник — корепетитор, на неопределено работно време

Покрај општите услови, кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови од Законот за високото образование на СРМ. Кон молбата, таксирана со 4 динари таксена марка, кандидатите поднесуваат диплома за завршена музичка академија или висока музичка школа, главен предмет клавир, и кратка биографија.

Предност имаат кандидати со објавени стручни трудови и уметничка дејност од својата специјалност.

Молбите со документите се поднесуваат до Секретаријатот на Високата музичка школа во Скопје во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (107)

Работната организација Ортопедски завод „Славеј“ — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на новоотвореното работно место СЕКРЕТАР

УСЛОВИ: Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

1. да поседува виша стручна подготовка (правен смер) со 4 години работен стаж во струката;
2. да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности;
3. да не се осудувани за кривично дело на непријателска дејност или стопански криминал и да не се под истрага.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетните и ненавремено поднесените документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Молбите со сета потребна документација се доставуваат до Комисијата за засновање и престанок на работните односи при Ортопедскиот завод „Славеј“ — Скопје, улица „Васил Ѓоргов“ 66. (108)

Врз основа на член 75, 76 и 79 од Статутот на Домот на културата „Злетовски Рудар“ во Пробиштип и член 505 од Законот за здружениот труд, Работната заедница на Домот распишува

К О Н К У Р С

за именување (реизбор) на директор на Домот на културата „Злетовски Рудар“ во Пробиштип за време од 4 години

Кандидатите, покрај општите услови пропишани со Законот, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено високо образование од просветна струка со 5 години работно искуство по дипломирањето и извесно искуство на раководно работно место;

— да имаат морално-политички квалитети;

— да имаат организаторски способности и проверени резултати во развитокот на самоуправните социјалистички односи.

Предимство имаат кандидатите со работно искуство, во аматерските самодејности и културно-образовни установи ако ги исполнуваат предвидените услови со статутот.

Кандидатите со пријавите треба да ги достават и сите предвидени документи со Законот и Општествениот договор за вработување на подрачјето на општината.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Пријавите со потребните документи се доставуваат до Конкурсната комисија на Домот на културата „Злетовски Рудар“ во Пробиштип. (92)

Конкурсната комисија за именување лица на раководни работни места на Ф-ката за кожи и кожна конфекција „МЕТОДИ МИТЕВСКИ — БРИЦО“ — Делчево, врз основа на член 106 од Статутот на фабриката и одлуката бр. 0202-59 од 06. 02. 1978 година на Работничкиот совет, распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место — раководител на работната единица — конфекција

Кандидатите покрај општите услови предвидени во ЗЗТ, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено виша конфекциска школа со 2 (две) години работно искуство или ВКВ конфекциски работник со 5 (пет) години работно искуство во кожарска струка.

Личен доход според Правилникот за распределба на личните доходи во работната организација.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите се поднесуваат до Конкурсната комисија на Ф-ката за кожи „ММ — БРИЦО“ — Делчево.

Некомплетни документи нема да се земаат во разгледување. (93)

Собирот на работниците при здравствената работна организација НАРОДНА АПТЕКА ДЕБАР

р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

за именување (реизбор) на индивидуален раководен орган на здравствената работна организација Народна аптека — Дебар.

Покрај општите услови предвидени со закон, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има висока стручна спрема — фармацевтски факултет;

— да има најмалку 4 години работно искуство;

— да поседува морално-политички квалитети и работноорганизаторски способности;

— да не е осудуван за кривични дела и да не е под истрага.

Кон молбеното барање се доставуваат следните документи: диплома за завршено образование, доказ за работното искуство, уверение да не е осудуван и да не е под истрага и биографија.

Молбите со потребната документација се доставуваат до НАРОДНА АПТЕКА — ДЕБАР. Некомплетирани документи нема да се земаат во разгледување.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (99)

Работната организација на здружен труд Болница за нервни и душевни болести — Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за прием на стручни работници за работа со неполно работно време и тоа:

1. Лекар специјалист офталмолог — — — 1

2. Лекар специјалист рендгенолог — — — 1

3. Виши рендген техничар — — — 1

УСЛОВИ:

1. Кандидатот под точка 1 да е лекар специјалист по офталмологија (очни болести) со над 3 години практика во струката.

2. Кандидатот под точка 2 да е лекар специјалист по рендгенологија со над 3 години практика во струката.

3. Кандидатот под точка 3 да има завршено виша стручна школска подготовка со над 3 години практика во струката.

Кандидатите со сите потребни документи да достават и согласност од работничкиот совет на основната организација во која работат со полно работно време.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (105)

КОМКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ „ГЕОФИЗИКА“
— СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО
ДИРЕКТОР — РЕИЗБОР

Покрај општите услови предвидени со законот, кандидатот треба да ги исполнува и посебните услови:

— да има виша или висока стручна подготовка со 6 години работно искуство на раководно работно место во струката;

— да има дадено повеќе научно истражни елаборати од третираната област, кои се признати и регистрирани кај Југословенската авторска агенција;

— да е член најмалку 10 години на Југословенското друштво за механика на тлото и фундамирање;

— да поседува работни и организаторски способности како и определност за самоуправниот систем.

Молбите со приложените документи да се доставуваат до Конкурсната комисија на „Геофизика“ — Скопје.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (102)

Советот на Медицинскиот центар — Гевгелија
распишува

КОНКУРС

за испраќање лекар на специјализација
по следната специјалност:

за гинекологија и акушерство 1

УСЛОВИ:

Кандидатите треба да имаат завршено медицински факултет;

— да имаат положено стручен испит;

— да познаваат еден од светските јазици; и

— да имаат поминато на работа во центарот најмалку 4 (четири) години.

Молбите со потребните документи да се достават на адреса: Медицински центар — Гевгелија — за Советот.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Личниот доход се одредува според Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка. (98)

СООПШТЕНИЕ

Собранијата на општините Карпош и Центар, врз основа на член 73 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76 и 30/77), ќе извршат избор на еден судија на Општинскиот суд Скопје I — Скопје.

За судија може да се пријави лице кое покрај општите услови за засновање на работен однос ги исполнува и следните услови:

— да е државјанин на СФРЈ;

— да е дипломиран правник;

— да има положен правосуден испит, и

— да има работно искуство и морално-политички квалитети за вршење на судиската функција.

Заинтересираните лица можат да се пријават до Собранието на Општината Карпош — Скопје — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на соопштението. (100)

СОДРЖИНА

70. Одлука за помилување на осудени лица — 129
 71. Одлука за изменување на Одлуката за определување денот на почетокот со работа на Одделението на Општинскиот суд Кочани за подрачјето на Општината Вина — 129
 72. Решение на Извршниот совет, бр. 23-322/1 од 8. II. 1978 година — 130
 73. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 108/77 од 21 декември 1977 година — 130
- Општи акти на самоуправните интересни заедници**
- Кратово
31. Одлука за зголемување висината на стапката на придонесот од личен доход од работен однос од нестопанство и од доходот од стопанство на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита за 1978 година — 131
 - Кичево
 32. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на работните луѓе за Заедницата на основното образование на општината Кичево — 131
 - Куманово
 33. Одлука за измена на Одлуката за висина на помошта за спрема на новородено дете 132

34. Одлука за измена на Одлуката за надоместокот на патните трошоци во врска со остварувањето на правата од здравственото осигурување — 132
35. Одлука за измена на Одлуката за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица — 132
- Кратово
36. Одлука за измена на Одлуката за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурени лица — 133
37. Одлука за измена на Одлуката за надоместок на патните трошоци во врска со остварувањето на правата од здравственото осигурување — 133
38. Одлука за измена на Одлуката за висина на помошта за спрема на новородено дете Ресен 133
39. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита на општината Ресен — 133
- Свети Николе
40. Одлука за привремено утврдување висината на надоместокот на здравствените работни организации на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе за првото тримесечје од 1978 година 134
41. Одлука за привремено утврдување на надоместокот на Стручната служба на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување за првото тримесечје од 1978 година — 134
42. Одлука за висината на патни и дневни трошоци за службено патување — 134
- Пробиштип
43. Одлука за определување стапката на придонесот за вработување за 1978 година — 135
- Прилеп
44. Одлука за височината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1978 година — 135
45. Одлука за стапките и тарифата на придонесот за здравствено осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1978 година — 135
46. Одлука за привремено одредување на височината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1978 година — 135
47. Одлука за височината на износот на трошоците за закоп и посмртна помош — 137
48. Одлука за височината на износот на помошта за спрема на новородено дете — 133
49. Одлука за надоместок на патните трошоци на осигурените лица кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место — 138
- Струмица
50. Одлука за утврдување на стапката и распределба на средствата од придонесот за станбена изградба за 1978 година — 139
- Битола
51. Одлука за стапките и тарифата на придонесите за здравствено осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1978 година — 140
52. Одлука за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници — 140